

Бр. 01-269/1

25. 01. 20 17 год.

СКОПЈЕ



Република Македонија

Државен архив на Република Македонија

У П А Т С Т В О

ЗА ОБРАБОТКА НА АРХИВСКИ МАТЕРИЈАЛИ И РАБОТНА
ИНСТРУКЦИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ЗБИРКА НА НАУЧНО
ИНФОРМАТИВНИ СРЕДСТВА (ЗНИС)



Скопје 2017 година

Врз основа на член 55 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Сл. весник на РМ" бр. 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011) и член 36, став 1, алинеја 5 и 11 од Законот за архивски материјал ("Сл. весник на РМ" бр. 95/2012, 41/2014, 72/2015, 148/2015, 169/2015 и 53/2016), директорот на Државниот архив на Република Македонија донесува

У П А Т С Т В О

ЗА ОБРАБОТКА НА АРХИВСКИ МАТЕРИЈАЛИ И РАБОТНА ИНСТРУКЦИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ЗБИРКА НА НАУЧНО ИНФОРМАТИВНИ СРЕДСТВА (ЗНИС)

1. ОБРАБОТКА НА АРХИВСКИ МАТЕРИЈАЛ И ВИДОВИ НА НАУЧНО-ИНФОРМАТИВНИ СРЕДСТВА

1. Поим

Обработката на архивски материјал претставува изработка на научно информативни средства.

По средувањето и основното инвентарирање на материјалот, се врши обработка на архивскиот материјал, односно изработка на научно-информативни средства. Со изработените научно-информативни средства, архивистите даваат голема помош на научниците во нивната истражувачка работа. Обработката на архивскиот материјал претставува стручна и научноистражувачка работа, односно претставува спој од стручно-техничката и научно-истражувачката работа.

2. Видови научно информативни средства

Во научно-информативни средства се вбројуваат: регести, аналитичен инвентар (сумарно-аналитичен), водичи, регистри и историска белешка.

2.1. РЕГЕСТ се изработува за архивскиот материјал од посебно значајни фондови, односно претставува опис на секој поединечен документ во рамките на еден фонд/збирка.

2.2. АНАЛИТИЧЕН ИНВЕНТАР (СУМАРНО-АНАЛИТИЧЕН), претставува опис на архивските единици во рамките на еден фонд/збирка, а ги содржи елементите на регестот.

2.3. ВОДИЧ НА АРХИВСКИ МАТЕРИЈАЛ се изработува за посебни фондови, како што се микрофилмувани материјали.

2.4. РЕГИСТАР се изработува за архивски материјал (матични книги, персонални и студентски досиеја и сл.)

2.5. ИСТОРИСКА БЕЛЕШКА. По изработката на научно-информативните средства (регести, аналитичен инвентар (сумарно-аналитичен), водичи и регистри) се пристапува кон нивно внесување во потсистемот за средување и обработка и изготвување на историска белешка за фондот/збирката со дефинитивни податоци собирани во процесот на средувањето и обработката.

Историска белешка е основно - научно-информативно средство, кое без разлика за која цел ќе биде користено, на корисниците им овозможува најцелосни податоци за фондот/збирката. Таа на најбрз начин треба да ги воведат научните работници во историјатот на фондообразувачот и фондот, да упати во содржината на архивскиот материјал и да упати на библиографските податоци за и од архивскиот материјал и податоци за архивистот кој ја изработил.

За изработување на историската белешка се користи: досието на фондот/збирката, пописите и архивскиот материјал од фондот/збирката, службените гласила, сите изданија кои се однесуваат на фондот и фондообразувачот и дневниот печат.

Историската белешка треба точно, концизно и веродостојно да ги изнесе сите факти во сите нејзини делови врз основа на опстојно истражување.

Историската белешка се состои од неколку дела а секој дел од повеќе елементи, и тоа:

2.5.1. Историја на фондообразувачот, кој е сочинет од:

- архивска сигнатура на фондот/збирката,
- назив на фондообразувачот, сите називи под кои функционираше и во кои гранични години, организација која му претходела, датум на основање кој може да биде точен или изведен од документацијата или постојната литература,
- историски услови, појави или процеси во кои делувал фондообразувачот,
- функции и надлежности односно содржина на работата,
- место и улога на фондообразувачот во државата каде функционира,
- организација на работењето,
- датум на престанок на работа.

2.5.2. Историја на фондот е сочинет од следните елементи:

- краток историјат на фондот пред неговото преземање во архивот,
- податоци за канцелариското работење,
- податоци за извршено вреднување во процесот на средување,
- применети принципи и методи во средувањето врз основа на класификациониот план.

2.5.3. Содржина на архивскиот материјал:

- податоци за содржинската вредност на архивскиот материјал, и појаснување видови на документи низ нормативната и фактичката улога на организационите единици,
- објаснување на научната, историската, културната, оперативната и целокупната вредност на архивскиот материјал.

2.5.4. Сѝисок на крајѝенки и нивно транскрибирање кои ги користел фондообразувачот и архивистот при изработката на информативни средства и самата белешка.

2.5.5. Сѝисок на корисѝена лиѝераѝура и извори.

2. РАБОТНА ИНСТРУКЦИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ЗБИРКА НА НАУЧНО-ИНФОРМАТИВНИ СРЕДСТВА -ЗНИС

1.Поим

Збирката на научно-информативните средства претставува збир на сите информативни и научно-информативни средства употребени во процесот на средувањето и обработката на архивскиот материјал на еден фонд/збирка. Тие претставуваат упатно средство за побрзо изнаоѓање на материјалот, кој е од интерес на корисникот.

Сите информативни и научно-информативни средства внесени во подсистемот за средување и обработка се достапни за користење во електронска или печатена форма како ЗНИС.

2.Елементи на ЗНИС:

2.1. СОДРЖИНА НА ЗНИС:

- Назив и број на фондот,

- Гранични години на фондот,
- Гранични години на архивскиот материјал,
- Број на архивски книги,
- Број на архивски кутии,
- Број на архивски единици,
- Број на листови.

2.2.ИСТОРИЈАТ НА ФОНДООБРАЗУВАЧОТ (основање, функција, организација, задачи, дејност и сл.)

2.3.СОДРЖИНА НА ВИДОВИТЕ АРХИВСКИ МАТЕРИЈАЛ ВО ФОНДОТ (статути, закони, укази, записници, планови, извештаи и др.)

2.4.СУМАРЕН ИНВЕНТАРЕН ПРЕГЛЕД НА АРХИВСКИОТ МАТЕРИЈАЛ ПО КУТИИ

2.5. ПОПИС И ОПИС НА АРХИВСКИТЕ КНИГИ

2.6. ОПИС НА АРХИВСКИОТ МАТЕРИЈАЛ (регест, сумарно-аналитичен инвентар за секоја архивска кутија).

По изработката на збирката на научно-информативните средства и нејзиното печатење се пополнува работен картон, кој комплетно со архивскиот материјал се доставува во Одделението за евиденција и заштита на архивски материјал во државниот архив – Депо.

3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

3.1. Со денот на влегување во сила на ова Упатство престанува да важи Упатството за изработка на историска белешка фонд - збирка донесено на 28-09-1987 година.

3.2. Ова Упатство влегува во сила со денот на донесувањето.

ДИРЕКТОР
Д-р Филип Петровски

The image shows a circular official stamp of the State Historical Archives of the Republic of Macedonia, Skopje. The stamp contains the text "РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА" at the top, "ДРЖАВЕН ИСТОРИСКИ АРХИВ" in the middle, and "СКОПЈЕ" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp, and the name "Д-р Филип Петровски" is printed below it. The word "ДИРЕКТОР" is printed above the signature.